

1830
Službeni vesnik 3R
Makedonije

91001 Skopje
fah 51



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА Ф

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Објаси според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-19644

Петок, 11 февруари 1983
БЕЛГРАД
БРОЈ 7 ГОД. XXXIX

Цена на овој број е 20 динари. — Аконтација на претплатата за 1983 година изнесува 1.140 динари. Рок за рекламација 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-835; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

86.

Врз основа на член 50 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82 и 77/82) и член 39 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ, НА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНЕНИЈА ЗА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПРИ ИЗВОЗОТ И ИСКАЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛАЌАЊЕ, КАКО И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТАТИСТИКАТА

1. Во Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основицата за пресметување на царината и на другите увозни давачки, на даночните олесненија за остварениот девизен прилив при извозот и искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/82 и 3/83), точка 2 се менува и гласи:

„2. За определување на основицата за пресметување на даночните олесненија за остварениот девизен прилив при извозот, во конвертибилна валута, се зема продажниот курс на таа валута утврден во курсната листа бр. 255 формирана на меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар од 29 декември 1982 година.

Текстот на став 2 од оваа точка е даден во анексот кон оваа одлука и е објавен во „Службен лист на СФРЈ“ — Доверливо гласило.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 43
10 февруари 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

87.

Врз основа на член 223 став 1 и член 328 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СЛОБОДНИТЕ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ И ЗА СНАБДУВАЊЕТО НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАЌАЈ

Член 1

Во Правилникот за слободните царински продавници и за снабдувањето на превозните средства во меѓународниот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76 и 41/79) во член 7 став 1 по зборот: „стоки“ се додаваат зборовите: „од консигнационен склад и од централен магацин“.

Во став 4 на крајот се додаваат записка, и зборовите: „а врз основа на евиденцијата за дневната продажба што се води во книгата на парагон-блокови, односно врз основа на податоците за таа продажба добиени со електронска обработка“.

По став 4 се додаваат нови ст. 5 и 6, кои гласат:

„По барање на држателот на слободната царинска продавница, царинарницата ги заверува месечните извештаи за продадените стоки, што служат за пресметка со консигнациониот склад, со тоа што еден примерок на извештајот задржува.

Царинарницата во седиштето на консигнациониот склад, по барање на држателот на консигнациониот склад, ги заверува фактурите за продадените стоки, што служат за пресметка со принципалот, а врз основа на извештаите за продадените стоки заверени од царинарниците во седиштата на слободните царински продавници.“

Во досегашниот став 5, кој станува став 7, зборовите: „ст. 3 и 4“ се заменуваат со зборовите: „ст. 3 до 5.“.

Член 2

Во член 11 став 2 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Ако со стоките од централниот магацин на едно воздухопловно пристаниште се снабдува воздухоплов на друго воздухопловно пристаниште, пресметковниот лист мора да биде снабден со следната клаузула: „Стоките се упатуваат до царинарницата“.

Член 3

Во член 14 став 1 по зборот: „летање“ се додаваат зборовите: „од меѓународна линија“.

Член 4

Во член 15 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Стоките што не се продадени за време на летањето на меѓународни линии можат да се вратат во консигнациониот склад, односно во централниот магацин или да се задржат во воздухопловот, ако воздухопловот е под непосреден царински надзор или ако воздухопловот го продолжува летењето на меѓународна линија.

За стоките што по завршувањето на летањето на воздухопловот на меѓународна линија остануваат во воздухопловот, односно во определени простории на воздухопловот, царинарницата на воздухопловното пристаниште кај која се завршува меѓународниот лет ги срамнува податоците од заклучениот пресметковен лист со фактичката состојба на стоките и става царинско обележје — пломба на просториите во воздухопловот во кои се сместени стоките, која не смее да се повреди пред полетувањето на воздухопловот во странство. Податокот за бројот на царинската пломба царинарницата го зацврстува во пресметковниот лист.“

Член 5

Член 18 се менува и гласи:

„За стоките што се примени во централен магацин, држателот на магацинот води евиденција во вид на листови на картотека, одвоено за странски и одвоено за домашни стоки, според образецот бр. 1 (член 7 став 3) или по системот на електронска обработка на податоците, ако тоа го одобри надлежната царинарница. Листовите на картотеката мораат да бидат заверени и нумерирани од страна на царинарницата. Царинарницата води регистар на заверените листови на картотеката. Држателот на централниот магацин ја раздолжува евиденцијата за стоките што се евидентирани во листовите на картотеката врз основа на дневната рекапитулација на пресметковните листови, односно врз основа на излезните листови.“

Член 6

Во член 19 став 2 по зборовите: „централниот магацин,“ се додаваат зборовите: „а еден во царинарницата,“.

Член 7

Во член 25 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Снабдување со технички стоки може да се изврши во луката, односно пристаништето од кое пловниот објект од став 1 на овој член го напушта царинското подрачје на Југославија. По исклучок, снабдување може да се одобри и во друга лука или пристаниште, под услов стоките да се сместат под царински надзор во просториите на пловниот објект на кои царинарницата става царински обележја што не смеат да се повредат додека пловниот објект не го напушти царинското подрачје на Југославија.“

По досегашниот став 2, кој станува став 3, се додава нов став 4, кој гласи:

„Во марините можат да се определат посебни простории за сместување на стоки наменети за снабдување на странски јахти и други пловни објекти од став 1 на овој член и тие простории во поглед на царинскиот надзор и постапката со стоките се сметаат за составен дел на централниот магацин.“

Во досегашниот став 3, кој станува став 5, на крајот се додаваат заширка и зборовите: „или во мариња што е определена како граничен премин за меѓународен поморски сообраќај.“

Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 6 и 7.

Член 8

Во член 29 по став 6 се додаваат четири нови става, кои гласат:

„Бродовите од став 1 на овој член можат да се снабдуваат, заради подобрување на асортиманот на стоките, во количества над пропишаните во ст. 5 и 6 од овој член, со тоа што организацијата на здружен труд регистрирана за снабдување на бродови мора да поднесе пресметковен лист. По завршувањето на пловидбата на меѓународна линија, запедникот на бродот или овластениот член на екипажот го заклучува пресметковниот лист.

Организацијата на здружен труд што снабдува бродови поднесува до царинарницата месечна рекапитулација (пописен лист) на заверените пресметковни листови.

Непродадените стоки можат да се вратат од бродот во консигнациониот склад, односно во централниот магацин од кој се упатени. Стоките се враќаат врз основа на повратен лист.

Врз поднесувањето на пресметковниот лист, месечната рекапитулација и повратниот лист сообразно се применуваат одредбите од чл. 10, 11 и 14 на овој правилник.“

Досегашниот став 7 станува став 11.

Член 9

Во член 30 став 1 зборовите: „во првата лука“ се бришат.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-1262/1

26 јануари 1983 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Јоже Флорјанчиќ, с. р.

88.

Врз основа на член 16 од Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80, 42/82 и 74/82), во врска со член 17 од Договорот за здружување на дел од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/82), сојузниот секретар за финансии пропишува

У Н А Т С Т В О

ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ШТО ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ГИ ЗДРУЖУВААТ ВО ЗАЕДНИЧКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ СО ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО

1. Евиденцијата за здружувањето на дел од постојаните средства на Фондот на федерацијата за

кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година, согласно со член 4 став 1 точка 3 од Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76 и 72/81) — (во натамошниот текст: Фондот на федерацијата) ја води Фондот на федерацијата врз основа на податоците искажани во извештајот на надлежниот орган, односно надлежната организација во републиката и автономната покраина.

2. Извештајот од точка 1 на ова упатство содржи податоци за износите на здружените средства што им се уплатени или пренесени во материјална форма на корисниците на тие средства на територијата на стопански недоволно развиените републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово што се искажуваат на образецот УС.

Извештајот од став 1 на оваа точка, односно образецот УС ги содржи следните податоци искажани по републики и автономни покраини, и тоа:

1) за организациите на здружен труд што уплатуваат средства односно пренесуваат средства во материјална форма:

— назив и седиште на организацијата на здружен труд што здружува средства;

— износ на средствата уплатени на жиро-сметката, односно сметката на издвоените средства на организацијата на здружен труд со која се здружуваат средствата или на нејзината банка;

— износ на пренесените средства во материјална форма;

— датум на извршената уплата односно пренос на средствата;

— назив и седиште на организацијата на здружен труд или на нејзината банка на која ѝ се уплатени односно пренесени средствата по основ на здружувањето;

— број на жиро сметката односно на сметката на издвоените средства на која се уплатени средствата;

2) за организациите на здружен труд што примиле средства по основ на здружувањето:

— назив и седиште на организацијата на здружен труд или на нејзината банка што ги примиле средствата по основ на здружувањето;

— износ на примените средства уплатени на жиро-сметката, односно сметката на издвоените средства на организацијата на здружен труд или на нејзината банка;

— износ на примените средства во материјална форма;

— датум на приемот на средствата;

— назив и седиште на организацијата на здружен труд што ги уплатила односно пренела средствата по основ на здружувањето.

3. Податоците за пренесените средства во материјална форма од точка 2 на ова упатство се внесуваат во извештајот од точка 1 на ова упат-

ство во вредносна форма од записникот на комисијата на организацијата на здружен труд што ги примиле средствата во согласност со самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата.

4. Надлежните органи односно организации од републиките и автономните покраини доставуваат до Фондот на федерацијата извештај со податоци од точка 2 одредба под 1 на ова упатство, а податоците од таа точка одредба под 2 на ова упатство ги доставуваат само надлежните органи односно организации од стопански недоволно развиените републики и од Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

5. Извештајот од точка 1 на ова упатство за I, II и III тримесечје на тековната година се доставува до 25-ти во месецот за изминатото тримесечје а извештајот за IV тримесечје се доставува најдоцна до 15 февруари наредната година.

Извештајот од точка 1 на ова упатство за тековниот период ги опфаќа и сите евентуални промени што настанале во однос на податоците што ги содржи извештајот за претходниот период. Извештајот за IV тримесечје ги опфаќа и уплатените средства, односно средствата пренесени во материјална форма до 30 јануари наредната година, согласно со член 5 став 2 од Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година.

6. Врз основа на збирот на средствата по тримесечните извештаи од точка 5 на оваа упатство, Собранието на Фондот на федерацијата го утврдува годишниот износ на постојаните средства на Фондот на федерацијата што се остварени по основ на здружување на трудот и средствата за односната година.

7. Извештајот од точка 1 на ова упатство за 1981 година ќе се достави до Фондот на федерацијата до 20 февруари 1983 година, а за 1982 година — до крајот на февруари 1983 година.

8. Републичкиот односно покраинскиот секретаријат за финансии ќе го извести Фондот на федерацијата по рок од пет дена од денот на објавувањето на ова упатство за тоа кој орган или организација според прописите на републиката односно автономната покраина, е надлежна за доставување на извештајот од точка 1 на ова упатство до Фондот на федерацијата.

9. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6-844/2

2 февруари 1983 година

Белград

Сојузен секретар за финансии,
Јоже Флорјанчиќ, с. р.

Образец УС

(надлежен орган односно организација во републиката односно автономната покраина)

ИЗВЕШТАЈ

ЗА ДЕЛОТ ОД ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗЕОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА ШТО Е ОСТВАРЕН СО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУДОТ И СРЕДСТВАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

За периодот: _____

1. За организации на здружен труд што уплатуваат средства, односно пренесуваат средства во материјална форма:

Реден број	Назив и седиште на ОЗТ — уплатител на средствата	Износ на уплатените односно пренесените средства	Датум на уплатата односно на преносот на средствата	Назив и седиште на ОЗТ — примател на средствата	Број на жиро-сметката односно на сметката на издвоените средства на примателот на средствата
1	2	3	4	5	6

ВКУПНО:

2. За организации на здружен труд што примаат средства:

Реден број	Назив и седиште на ОЗТ — примател на средствата	Износ на примените средства	Датум на приемот на средствата	Назив и седиште на ОЗТ што уплатила односно пренесла средства
1	2	3	4	5

ВКУПНО:

Датум _____ 1983 година

М. П.

(Потпис на овластеното лице)

89.

Врз основа на член 34 став 2 од Законот за прометот на отрови („Службен лист на СФРЈ“ бр. 43/82), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА УНИШТУВАЊЕ НА НЕУПОТРЕБЕНИТЕ ОТРОВИ И АМБАЛАЖАТА ШТО Е КОРИСТЕНА ЗА ПАКУВАЊЕ НА ОТРОВИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ОТРОВИТЕ ОД ПРОМЕТ

Член 1

Уништувањето, односно отстранувањето на остатоците од неупотребените отрови и на амбалажата што е употребена за пакување на отрови, како и повлекувањето на отровите од промет се врши на начинот пропишан со овој правилник.

Член 2

Под уништување на остатоците на отрови, во смисла на овој правилник, се подразбира преведувањето на непотрошените и неупотребените отрови по пропишани методи во неотровни и нештетни материји.

Под уништување на амбалажата што е употребена за пакување на отрови (во натамошниот текст: амбалажата) се подразбира, во смисла на овој правилник, деконтаминација на надворешните и внатрешните површини на амбалажата со примена на пропишани методи и илжизно уништување по физички пат.

Член 3

За уништување на отровите се применуваат следните методи, и тоа:

- 1) растворање;
- 2) разблажување;
- 3) таложеење;
- 4) мешање со други хемиски соединенија;

- 5) термичко разградување;
- 6) оксидација;
- 7) редукција;
- 8) хидролиза.

Изборот и примената на методите од став 1 на овој член, како и примената на други методи засновани врз достигнувањата на современата наука, се врши во согласност со физичко-хемиските и други осбени на отровите.

Уништувањето на остатоците на отрови и на амбалажата по методите од став 1 на овој член може да се врши, ако со нивната примена настануваат стабилни неотровни соединенија и ако при уништувањето не се развиваат отровни или други штетни гасови чија концентрација би го загрозувала животот или здравјето на луѓето или штетно би дејствувала врз човековата средина.

Член 4

Остатоците на отровите и амбалажата, што поради своите физичко-хемиски или други особини не можат да се уништат на начин кој не го загрозува животот или здравјето на луѓето, односно кој не дејствува штетно врз човековата средина, се отстрануваат и чуваат во објекти определени за тоа, односно во простории, под условите пропишани за држење на отрови.

Член 5

Уништување, односно отстранување на отровите и амбалажата не смее да се врши со испуштање на отровите во атмосферата, ниту со фрлање на отровите и амбалажата во море и во езера, во природни и вештачки водотечи, во канализациона мрежа, во септички и нужнички јами, со истурање на отровите по земја, со закопување на отровите и амбалажата во земја или со неорганизирано изнесување на депонии, како ни на друг начин што би предизвикал загадување на човековата средина.

Член 6

Уништување на остатоците од отрови на амбалажата во организациите на здружен труд се врши под надзор на работник кој има соодветна висока стручна подготовка предвидена во член 17 став 1 точка 1 од Законот за прометот на отрови.

За уништувањето на отровите и амбалажата се составува записник во кој се внесуваат следните податоци: назив и седиште на организацијата на здружен труд, име на работникот што го врши уништувањето, назив на местото и локацијата на уништувањето, назив на отровите и препаратите, количество што се уништува и начин и датум на уништувањето.

Член 7

Остатоците на отрови и амбалажата се уништуваат, по правило, на места определени за собирање и уништување на отпадни материји од населби.

Ако остатоците на отрови и амбалажата се уништуваат на местата од став 1 на овој член, уништувањето мора да се врши на простор одвоен од просторот на кој се уништуваат други отпадни материји.

Член 8

Амбалажа намената за еднократна употреба не смее да се користи повеќе за кои и да било цели.

Член 9

Отровите се повлекуваат од промет, и тоа:

1) ако се утврди дека примената на определен отров на пропишаниот начин го загрозува животот или здравјето или штетно дејствува врз човековата средина.

2) ако се утврди дека отровот е пуштен во промет спротивно на одредбите од Законот за прометот на отрови;

3) ако отровот може успешно да се замени со други помалку отровни соединенија.

Препарати кои како активна супстанција содржат отров кој успешно може да се замени со друго помалку отровно соединение, можат да се употребуваат во рок од две години од денот на издавањето на решението за повлекување на отровот од промет.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на уништување на неупотребените отрови и амбалажата што е користена за пакување на отрови и за начинот на повлекување на отровите од промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/79).

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 200

19 јануари 1983 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за труд, здравство
и социјална заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковљевиќ, с.р.

90.

Врз основа на член 331 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 20/79), претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕКИПАЖ НА ВОЗДУХОПЛОВ

Член 1

Во Правилникот за бројот и составот на членовите на екипаж на воздухоплов („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/78) во член 3 став 1 по зборовите: „во воздухопловот“ се додаваат зборовите: „од сообраќајна категорија“.

Член 2

Член 6 се менува и гласи:
„Во воздухопловот од сообраќајна категорија чијашто намена е превоз на лица за сопствени потреби и во воздухопловот од општа категорија ако имаат повеќе од девет вградени патнички седишта мора да се наоѓа најмалку еден прв пилот и еден втор пилот.“

Во воздухопловот од сообраќајна категорија чијашто намена е превоз на лица за сопствени потреби и во воздухопловот од општа категорија ако имаат до девет вградени патнички седишта, како и ако летот трае подолго од шест часа или ако техничките карактеристики на воздухопловот, утврдени со хомологација, се такви што еден пилот да не може безбедно да управува со воздухопловот, мора да се наоѓа најмалку еден прв пилот и еден втор пилот.“

Член 3

Член 7 се брише.

Член 4

Во член 8 точка 2 се менува и гласи:

„2) ако во воздухопловот од сообраќајна категорија чијашто намена е превоз на лица за сопствени потреби и во воздухопловот од општа категорија ако имаат повеќе од девет вградени патнички седишта не се наоѓа најмалку еден прв пилот и еден втор пилот (член 6 став 1);“.

Точка 3 се менува и гласи:

„3) ако во воздухопловот од сообраќајна категорија чијашто намена е превоз на лица за сопствени потреби и во воздухопловот од општа категорија ако имаат до девет вградени патнички седишта, како и ако летот трае подолго од шест часа или ако техничките карактеристики на воздухопловот, утврдени со хомологација, се такви што еден пилот да не може безбедно да управува со воздухопловот, не се наоѓа најмалку еден прв и еден втор пилот (член 6 став 2);“.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 619
4 февруари 1983 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и вреќи,
м-р Назми Мустафа, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за метролошките услови за дигитални волтметри за еднонасочни напони, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/83, се поткрале долунаведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДИГИТАЛНИ ВОЛТМЕТРИ ЗА ЕДНОНАСОЧНИ НАПОНИ

Во член 2 наместо зборовите: „мерниот напон“, треба да стојат зборовите: „мерениот напон“.

Во член 6 наместо зборовите: „сразмерно со напонот мерен со определена точност“ треба да стои: „сразмерен на мерениот напон со определена точност“.

Во член 17 наместо зборот: „оиевозможуваат“ треба да стои: „оиевозможат“

Во член 23 во таблета во колона „Референтен опсег“

наместо ознаките:

„50 W $\pm 1^\circ\text{C}$ “

50 W $\pm 2^\circ\text{C}$ “

треба да стои:

„ $\leq 50 \text{ W} \dots \pm 1^\circ\text{C}$ “

> 50 W $\pm 2^\circ\text{C}$ “,

а наместо бројот: „ = 0,05“ треба да стои: „ $\beta = 0,05$ “.

Во член 29 став 1 точка 6 наместо зборот: „мерниот“ треба да стои „мерениот“.

Во член 30 став 2 точка 3 наместо зборовите: „допуштени напони“ треба да стои: „допуштен напон“.

Од Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, Белград, 27 јануари 1983 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на пласманите на банките во периодот од 1 јануари до 31 март 1983 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/83, се поткрала долунаведената грешка, па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МАРТ 1983 ГОДИНА

Во Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на пласманите на банките во периодот од 1 јануари до 31 март 1983 година, во точка 2 став 3 по зборот „точка“, треба да се додаде испуштениот збор: „не“.

Со оваа исправка се заменува текстот на Исправката на Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на пласманите на банките во периодот од 1 јануари до 31 март 1983 година, што е објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/83.

Од Народната банка на Југославија, Белград, 9 февруари 1983 година.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Шведска

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Lars Bertil Teodor Arvidson, амбасадор на Кралството Шведска во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 76
9 август 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Кипар

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Nikos Rolandis, министер за надворешни работи на Република Кипар.

Бр. 79
20 август 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Ковачевиќ Тимотије Светозар, Зијадиќ Ариффа Енвер;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Благојевиќ Михајла Перо, Брљевски Јордана Ђорђе, Будимир-Полић Филипа Мила, Церић Хамдије Миралем, Чађо Благоја Милорад, Хаџовиќ-Алиќалиќ Омера Фатима, Хасанбеговиќ Мустафе Ферид, Јауз Јанка Симо, Јурошевиќ Среќка Љубо, Капириќ Алије Шефик, Максид Вида Миле, Потребница Марка Јуре, Продан Васе Симо, Раѓановиќ-Кисин Крсте Зора, Салихспахиќ Салиха Мирза, Торбица-Мишановиќ Благоја Милена, Вучуревиќ Пера Раде, Живковиќ Душана Милан;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Продан Васе Симо;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Данон Јожефа Јаков, Делкиќ Хамзе Омер, Елазар-Мордо Ситвио-Саламон, Хаџиефендиќ Хасан Шомсудиќ, Јанковиќ Милије Богдан, Јововиќ Миливоја Петар, Калчов Ђорѓа Александар, Лучкиќ Халила Емин, Марјановиќ Пере Миле, Миросављевиќ Симе Чедо, Павлич др Андрије Јанез, Поповиќ Милана Милосав, Суљатиќ Салке Мустафа, Вукадин Милоша Чедо,

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ
МЕЧЕВИ

Јовановиќ Маријана Његослав;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН
ВЕНЕЦ

Ивошевиќ-Ковачевиќ Јове Јованка, Марчета Ђурђа Никола, Видиќ Војина Јефто;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Алибиќ Зејнила Мехмед, Атлиќ Салиха Асифа, Бабиќ Тахира Ибро, Вашиќ-Јурковиќ Максима Анђа, Беговиќ Алије Хилмо, Благојевиќ Пеје Јевто, Војичиќ Драга Миодраг, Борјан Лазе Ђорђе, Будимлиќ Бечира Хусе, Цвјетиќаниќ Николе Петар-Перо, Ђетојевиќ Саве Љубо, Ђуртовиќ Фехима Мујага, Чаушевиќ-Фазлиќ Ђулџмена Фадила, Чебиќ-Лазич Бранка Бранислава, Дебељак Петра Остоја, Дебељак Димитрије Томо, Дејановиќ Саве Новак, Ђухериќ Салиха Хасо, Ђуриќ Симеуна Јанко, Хасановиќ Хасана Кадрија, Комиќ Ибрахи-ма Маџида, Косиќ Ђорѓа Веселко, Спаховиќ Мустафе Мунивера, Окановиќ Ибре Хусеин, Пикиќ Пера Милан, Пухалиќ Симе Петар, Пуловац-Трампер Стефана Ида, Рамиќ Беџира Хамид, Раулиќ Тодора Трифко, Шаќотиќ Гојка Радомир, Шапоњиќ-Церовина Бошка Недељка, Шимовиќ Матије Миљенко, Тривиќ Душана Живко, Зубчевиќ Ал-џе Шукрија, Жужа Лазара Тодор;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Абаџиќ Етхема Мухамед, Ахметагиќ Авде Рамо, Алиќ Рагиба Асим, Азиновиќ-Јерковиќ Перо Штефциќ, Бајрактаревиќ Нуман Муниќ, Баќаловиќ Реджо Хусеин, Вашиќ-Тириќ Мехе Хабиба, Вашиќ Ахмед Хајрудин, Башовиќ Микаџила Владо, Батиниќ Мирко Славко, Бериќ Симеуна Ђураќ, Босанац Александар Душан, Буљина-Чимиќ Славка Фахра, Буњевац Николе Марија, Ђемановиќ Аре Фаик, Чајиќ Вилала Хивзо, Давидовиќ Душана Раде, Дерлиќ Салина Смаил, Дервишевиќ-Суџуковиќ Хамдије Седика, Дракула Петка Милан, Дучиќ Хрустема Хаки-

ја, Ђекиќ Божа Миливој, Ђуровиќ Милоша Новица, Џидиќ-Станиќ Јуре Руџа, Џубур Веџа Ибро, Ђшпек Мирка Момир, Гутал-Баранац Ђорѓа Мирјана, Хамзиќ Алије Јаџифа, Хујдур Мустафе Осман, Имамовиќ-Китан Мује Темима, Јокиќ Нике Мирко, Јуриќ Хрвоја Владимир, Карабашиќ Адема Месуд, Кашури Рустема Исмет, Киќиќ Пашаге Музејр, Клокиќ Омера Мухамед, Крагуљ Остоје Бошко, Крајишник Мике Милорад, Крецо Симе Бранислава, Круниќ Сава Вељко, Кукурековиќ Војина Зоран, Куртовиќ Четка Васо;

Лујиќ-Болесников Милије Гордана, Јепава Милана Перо, Махмутовиќ Шаџира Расим, Маланоти Анте Азге, Марџковиќ Благоје Саго, Матиќ Богосава Чедомир, Матош Томе Петар, Меховиќ Халије Хедиб, Миќиќ Ђуре Дејан, Милиќовиќ-Вилиќ Стево Нада, Милојица Макоима Милош, Мухиќ Ибре Осман, Мујакиќ Хамида Хајран, Нимани-Дервишевиќ Хасана Хасна, Османбеговиќ Салиха Мухарем Остојиќ Милоша Бошко, Палиќуќа Пера Ђорђе, Пашиќ Салке Халил, Павиќ Сава Новица, Павичиќ Мирка Јово, Пећанац Стевана Милан, Переула Видаќа Мирјана, Планиќиќ Станка Ранко, Пољашевиќ-Мичиќ Славка Радослава, Поповиќ Ибраќима Узеир, Поробиќ Ибраќима Исмет, Раќковиќ Драгољуба Анђелко, Радаковиќ Петра Драган, Радоњиќ-Косориќ Мргуда Тада, Рамиќ Ибра Сулејман, Рашиќ Панте Миленко, Ривиќ Анте Мато, Рокол Незира Менсур, Садиковиќ-Јајчанин Сејда Бахрија, Сариќ Дервиша Жифрија Савиќ Драгољуба Мирко, Сејфовиќ Алије Шефкет, Симеуновиќ-Вабиќ Мухарема Хаша, Симиќиќ Илије Рајко, Скопљак-Печенковиќ Кадије Фатима, Сладојевиќ Мирка Рајко, Смајиќ Хасана Абдулах, Суботиќ Јована Богдан, Шабулиќ Мухамеда Ибраќим, Шаран Зејма Сабрија, Шеховиќ Хаќије Нихад, Ширбеговиќ Нурије Сулејман, Шкоќо Ахмед Асћир, Тохол Митра Душан, Топаловиќ Николе Матко, Топаловиќ Сава Милош, Трипиќ Маринка Милан, Трќља Васа Божидар, Тувшевљак Риста Светозар, Ухота Хајра Асим;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на возно-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Тешиќ Предрага Обрад;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Богичевиќ Цвијетина Богиќ, Даќиќ Милоша Милко, Дидаќ Стјепања Зоран, Дошеновиќ Миће Драган, Готовуша Хајрудина Енес, Миќиќ-Дивковиќ Маријана Невенка, Мујезиновиќ Ферифа Шерфан, Нозковиќ Вида Љубомир, Подгорац Триве Рајко, Пујиќ Анте Витомир, Стећ Јевке Михајло, Шеховиќ-Пазарац Хамида Шухра, Шоља Петра Душан, Турншек Албина Мирослав, Вуќиќ Стојана Љубомир;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Абдиќ Хашима Захид, Анђелиќ Уроша Војислав, Арнаутовиќ-Мулаќ Шаџира Хидајега, Балиќ Расима Мирсада, Гехиќ Хусније Шериф, Дервишевиќ Дервиша Рамиз, Џихановиќ Фејзе Шахбаз, Гиговиќ-Јевремовиќ Симиона Ратомирка, Голубовиќ Дра-

га Новица, Ходовиќ-Зубановиќ Адила Менсура, Хусиќ Ибраќима Раѓиб, Јоксимиќиќ-Јуришиќ Јоже Власта, Јуриќ Илије Илија, Кадиќ Џемала Јусуф, Каќриќ Ибре Авдо, Каќиш Лазара Слободанка, Каљача Таќира Исмет, Клемпиќ Ибраќима Мехмед, Марчетиќ Јована Вељко, Мусабашиќ Таиба Шукрија, Пашиќ Касим Ибраќим, Пауровиќ-Сушиќ Раќа Иванќа, Персидија-Марковиќ Светозара Милина, Питиќ Авда Асимиќа, Поповиќ Војина Фима, Спаховиќ Мустафе Есад, Стојниќ Тсодора Ранко, Ступиќ-Ѓаѓевиќ Радоја Добрила, Штаќа Сава Милорад, Тафро Абдулаќа Харис, Танасковиќ Реле Момир Терзиќ Радосава Љубисав, Толиќ Рајќа Франо, Видаќовиќ Ристе Миладин;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана.

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Дриниќ Михајла Гавро, Мехиќ Ахмета Хајрудин.

Бр. 81
26 август 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

Страна

- | | |
|--|-----|
| 83. Одлуќа за измена на Одлуќата за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основниќа за пресметување на царината и на другите увозни давачќи, на даночните олеснениќа за остварениќот девизен прилив при извозот и испраќување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката | 113 |
| 87. Правилник за измени и дополнениќа на Правилникот за слободните царински проќарници и за снабдувањето на превозните средства во меѓународниќот сообраќај — | 113 |
| 88. Упатство за начинот на евидентирање на дел од постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиќот развој на стопански недоволно развиените републиќи и автономни покраини што организациите на здружен труд ги здружуваат во заедничќите програми за развој со организациите на здружен труд од стопански недоволно развиените републиќи и социјалистичќа Автономна Покраина Косово — — — — — | 114 |
| 89. Правилник за начинот на уништување на неупотребените отрови и амбалаќата што е користена за паќување на отрови и за начинот на повлекување на отровите од промет — — — — — | 116 |
| 90. Правилник за измени на Правилникот за бројот и составот на членовите на екипаж на воздухоплов — — — — — | 117 |
| Исправќа на Правилникот за метролошќите услови за дигитални волтметри за едностраночни напони — — — — — | 118 |
| Исправќа на Одлуќата за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на пласманите на банките во периодот од 1 јануари до 31 март 1983 година — — — — — | 118 |
| Одлиќувања — — — — — | 118 |